

Службен весник

на Република Македонија

Број 14

28 јануари 2016, четврток

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
399. Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија	3	405. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија.....	5
400. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Обединетите нации, УНИФИЛ во Либан	3	406. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државна изборна комисија	6
401. Одлука за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондосите	3	407. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија	6
402. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија.....	4	408. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар - моторно возило на Државната изборна комисија.....	7
403. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари - моторни возила на Државната изборна комисија	4	409. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари-моторни возила на Државната изборна комисија.....	7
404. Одлука за давање на времено користење на движни ствари-моторни возила на Државната изборна комисија.....	5	410. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари - моторни возила на Државната изборна комисија.....	8

	Стр.		Стр.
411. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија.....	8	422. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје	12
412. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државна изборна комисија на Република Македонија.....	9	423. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“-Велес	12
413. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар-моторно возило на Државната изборна комисија	9	424. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патиишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје	12
414. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар - моторно возило на Државната изборна комисија	10	425. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП „СТРЕЖЕВО“ – Битола	13
415. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Центар за традиционална кинеска медицина-Штип	10	426. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.....	13
416. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за образование на возрасните.....	10	427. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиско работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје	13
417. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“-П.О. Скопје.....	10	428. Решение за именување генерален секретар на Владата на Република Македонија.....	13
418. Решение за разрешување и именување членови на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на Институтот за стандардизација на Република Македонија	11	429. Решение за именување заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија	13
419. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип	11	430. Програма за полагање на испит за добивање на лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања	14
420. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ,-П.О. Скопје.....	11	431. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на градежниот инспектор, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот	14
421. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ,-П.О. Скопје ...	12	432. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо, производи и преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нус-производи од говеда во Република Македонија од Република Грција.....	16
		Огласен дел	1-60

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

399.

Врз основа на членот 153 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15) и членот 17 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се верифицира мандатот на пратеникот
- Милка Христова.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 551/1 27 јануари 2016 година Скопје	Претседател на Собранието на Република Македонија, Трајко Вељаноски, с.р.
--	---

400.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на ден 27 јануари 2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ, УНИФИЛ ВО ЛИБАН

1. За учество во мировната операција на Обединетите нации УНИФИЛ во Либан, се испраќа еден припадник на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), штабен офицер, во Здружениот Оперативен Центар на мировната операција на Обединетите Нации, УНИФИЛ во Нагура, Либан, за период од 12 (дванаесет) месеци, сметано од јули 2016 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на припадникот на Армијата од точка 1 на оваа одлука, ги обезбедува Организацијата на Обединетите Нации, а трошоците за плати и надоместоци на плати ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадникот на Армијата за учество во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 552/1 27 јануари 2016 година Скопје	Претседател на Собранието на Република Македонија, Трајко Вељаноски, с.р.
--	---

401.

Врз основа на членот 33 став 7 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА МЕЃУ БУ- ЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И МЕЃУ ФОНДОВИТЕ

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 2016 година, во посебниот дел во првата потколонија од колонијата Расходи на Основен буџет, се врши следнава прераспределба на средства:

Во Разделот 09002 - Министерство за финансии - функции на државата, во потпрограма 20 - Функции, категорија 48 - Капитални расходи, ставката 480 - Купување на опрема и машини се намалува за 253.682.112 денари и

Во Разделот 31010 - Јавно обвинителство на Република Македонија, по потпрограма 20-Јавно обвинителство, по ставка 464 - Разни трансфери, се додава нова потпрограма 21 - Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, категорија 40 - Плати и надоместоци, ставка 401 - Основни плати во износ од 76.000.000 денари, ставка 402 - Придонеси за социјално осигурување во износ од 29.182.112 денари, ставка 404 - Надоместоци во износ од 25.000.000 денари, категорија 42 - Стоки и услуги, ставка 420 - Патни и дневни расходи во износ од 2.460.000 денари, ставка 421 - Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт во износ од 6.960.000 денари, ставка 423 - Материјали и ситен инвентар во износ од 6.960.000 денари, ставка 424 - Поправки и тековно одржување во износ од 2.360.000 денари, ставка 425 - Договорни услуги во износ од 81.320.000 денари, ставка 426 - Други тековни расходи во износ од 1.040.000 денари, категорија 48 - Капитални расходи, ставка 480 - Купување на опрема и машини во износ од 12.400.000 денари и ставка 481 - Градежни објекти во износ од 10.000.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 606/1 27 јануари 2016 година Скопје	Претседател на Собранието на Република Македонија, Трајко Вељаноски, с.р.
--	---

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

402.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник, Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, му престанува користењето на движната ствар, уред за блокатор на фреквенции – Mobile Phone Jammer – TG-5CA со сериски бр. 1507ET0213.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење, без надомест, за период од шест месеци на Државната изборна комисија.

Член 3

Генералниот секретар на Владата на Република Македонија, склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се регулираат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-869/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

403.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ - МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за внатрешни работи му престанува користењето на движните ствари - моторни возила со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило
 - марка FIAT
 - тип DOBLO
 - број на шасија ZFA26300009122867
 - број на мотор 1665812
 - регистарска ознака SK – 6493 – AD
 - година на производство 2011
 - сила на моторот 070 kw
 - боја на каросеријата - БЕЛА/01.

2. Патничко моторно возило
 - марка SEAT
 - тип ALTEA
 - број на шасија VSSZZZ5PZ9R021440
 - број на мотор 757410
 - регистарска ознака SK – 497 – SO
 - година на производство 2008
 - работна зафатнина на моторот 1595cm³
 - боја на каросеријата – СИНА/99.

3. Патничко моторно возило
 - марка FIAT
 - тип LINEA
 - број на шасија ZFA16900004070618
 - број на мотор 50A10004682356
 - регистарска ознака SK – 502 – SS
 - година на производство 2008
 - сила на моторот 057 kw
 - боја на каросеријата – БЕЛА/01.

4. Патничко моторно возило
 - марка SKODA
 - тип FABIA
 - број на шасија ZFA16900004070230
 - број на мотор 107507
 - регистарска ознака SK – 946 – SH
 - година на производство 2008
 - работна зафатнина на моторот 1598 cm³
 - сила на моторот 77 kw
 - боја на каросеријата – СИНА/90.

5. Патничко моторно возило
 - марка OPEL
 - тип ASTRA
 - број на шасија W0L0AHL4898018512
 - број на мотор 20MV1829
 - регистарска ознака SK – 704 – SP
 - година на производство 2008
 - работна зафатнина на моторот 1598 cm³
 - сила на моторот 65 kw
 - боја на каросеријата – БЕЛА/01.

6. Патничко моторно возило
 - марка SEAT
 - тип ALTEA
 - број на шасија VSSZZZ5PZ9R021505
 - број на мотор 752286
 - регистарска ознака SK – 539 – SO
 - година на производство 2008 година
 - работна зафатнина на моторот 1595 cm³
 - сила на моторот 75 kw
 - боја на каросеријата – МЕТАЛНА СИНА/99.

7. Патничко моторно возило
 - марка SKODA
 - тип OCTAVIA
 - број на шасија TMBCX21Z182243446
 - број на мотор 339830
 - регистарска ознака SK – 719 – SP
 - година на производство 2008
 - работна зафатнина на моторот 1390 cm³
 - сила на моторот 59 kw
 - боја на каросеријата – БЕЛА/01.

8. Патничко моторно возило
 - марка OPEL
 - тип ASTRA
 - број на шасија WOLOTGF489GO27732
 - број на мотор 19RE6400
 - регистарска ознака SK – 810 – SP

- година на производство 2008
- работна зафатнина на моторот 1364 cm³
- сила на моторот 66 kW
- боја на каросеријата – бела – 01.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење за период од шест месеци без надоместок на Државната изборна комисија.

Член 3

Министерот за внатрешни работи склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој ќе се регулираат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-869/2 26 јануари 2016 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Емил Димитриев, с.р.
--	---

404.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ-МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за одбрана му престанува, користењето на движни ствари – моторни возила со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило
 - Марка - Форд
 - Тип - fiesta
 - Број на шасија - WOHXXGAJH5K41198
 - Број на мотор - 5K41198
 - Регистарска ознака - SK 373 OS
 - Година на производство – 2005
 - работна зафатнина на моторот - 1242м3
 - сила на моторот - 55 KW
 - боја на каросеријата - сина металик.

2. Патничко моторно возило
 - Марка - Форд
 - Тип - fiesta
 - Број на шасија - WOHXXGAJH5K41200
 - Број на мотор - 5K41200
 - Регистарска ознака - SK 4625 AB
 - Година на производство - 2005
 - работна зафатнина на моторот - 1242м3
 - сила на моторот - 55 KW
 - боја на каросеријата - сина металик.

3. Патничко моторно возило
 - Марка - Форд
 - Тип - fiesta
 - Број на шасија - WFOHXXGAJH6J08266
 - Број на мотор - GJ08266

- Регистарска ознака - SK 6332 AH
- Година на производство - 2005
- работна зафатнина на моторот - 1242 м3
- сила на моторот - 55 KW
- боја на каросеријата - сребрена металик.

4. Патничко моторно возило

- Марка - Форд
- Тип - фокус
- Број на шасија - WFOXXWPDFYG18204
- Број на мотор - YG18204
- Регистарска ознака - SK 5148 AG
- Година на производство - 2000
- работна зафатнина на моторот - 1596 м3
- сила на моторот - 74KW
- боја на каросеријата - бела.

5. Патничко моторно возило

- Марка - Форд
- Тип - фокус
- Број на шасија - WFOXXWPDFYR45897
- Број на мотор - YR45897
- Регистарска ознака - SK 7301 AB
- Година на производство - 2000
- работна зафатнина на моторот - 1596 м3
- сила на моторот - 74 KW
- боја на каросеријата - зелена металик.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење, за период од шест месеци, без надоместок на Државната изборна комисија.

Член 3

Министерот за одбрана, склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се регулираат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-869/3 26 јануари 2016 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Емил Димитриев, с.р.
--	---

405.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило
 - Марка ЛАНЧИА
 - Тип КАРА 2,4 TD

број на шасија ZLA83800002090976
број на мотор 4219759
регистарска ознака SK- 851-MU
година на производство 1998
работна зафатнина на моторот 2400 см3
сила на моторот 102 kW/ks
боја на каросеријата сива.

2. Патничко моторно возило
марка SPARK CHEVROLET
број на шасија KL1KF480J8C463249
број на мотор B10S1
регистарска ознака SK-230-RV
година на производство 2008
работна зафатнина на моторот 995 см3
сила на моторот 48,5 kW/ks
боја на каросеријата бела/01.

3. Патничко моторно возило
марка GOLF WOLKWAGEN
1.9 TDI
број на шасија WVWZZZ1JZXD289128
број на мотор 096861
регистарска ознака SK-2168-AH
година на производство 1998
работна зафатнина на моторот 1896см3
сила на моторот 66 kW/ks
боја на каросеријата сина/91.

4. Патничко моторно возило
марка GOLF WOLKWAGEN
Тип 1.9 TDI 130
број на шасија WVWZZZ1JZXW271753
број на мотор 424670
регистарска ознака SK-1226-AH
година на производство 1999
работна зафатнина на моторот 1896см3
сила на моторот 896 kW/ks
боја на каросеријата сина/99.

5. Патничко моторно возило
марка BMW
Тип 320I
број на шасија WBACB11030FC53502
број на мотор 206S2,
регистарска ознака SK-0974-AF,
година на производство 1992
работна зафатнина на моторот 1990см3
сила на моторот 110 kW/ks
боја на каросеријата сива/7Ф.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на времено користење за период од шест месеци без надоместок на Државната изборна комисија.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-869/4
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

406.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движните ствари – патнички моторни возила и тоа:

Реден број	Марка и тип на возило	Регистарска ознака	Сила на мотор (kw)	Работна зафатнина (cm3)	Број на мотор	Број на шасија	Година на производство
1	Seat иблица стела 1.4	SK-362-KD	44	1390	AKK 288713	VSSZZ26KZ1R130400	2000
2	Seat иблица стела 1.4	SK-233-KH	44	1390	AKK 230220	VSSZZ26KZ1R161869	2000
3	Seat иблица стела 1.4	SK-234-KH	44	1390	AKK 230205	VSSZZ26KZ1R161295	2000
4	Seat иблица стела 1.4	SK-594-SO	44	1390	AKK 213794	VSS3336KZ1R057864	2000

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење за период од шест месеци, без надоместок на Државната изборна комисија.

Член 3

Министерот за финансии, склучува договор со претседателот на Државна изборна комисија, со кој се регулираат правата и обврските на движните ствари од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-869/5
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

407.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика времено му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило марка Шевролет Спарк, број на шасија KL1KF484J6C091249, со регистарска ознака SK-614-OT.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење, за период од шест месеци, без надомест на Државната изборна комисија.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-869/6
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

408.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕННО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР - МОТОРНО
ВОЗИЛО НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за животна средина и просторно планирање му престанува користењето на движната ствар - моторно возило со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило
 - марка CITROEN
 - тип C5
 - број на шасија VF7DC6FZB76370857
 - број на мотор 6FZ10L1140734662
 - регистарска ознака SK 4727 AD
 - година на производство 2002
 - работна зафатнина на моторот 1749см³
 - сила на моторот 85 kW
 - боја на каросеријата - 7G MET.SIVA.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење за период од шест месеци без надоместок на Државната изборна комисија.

Член 3

Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој ќе се регулираат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-869/7
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

409.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕННО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ-МОТОРНИ
ВОЗИЛА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии - Управа за јавни приходи на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - моторни возила со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило
 - марка FIAT
 - тип PANDA
 - број на шасија ZFA16900004063905
 - број на мотор 188A40006754496
 - регистарска ознака SK-3109-AC
 - година на производство 2012
 - работна зафатнина на моторот 1242см³
 - сила на моторот 44 kW/ks
 - боја на каросеријата - металик сива /7ф.

2. Патничко моторно возило

- марка FIAT
- тип PANDA
- број на шасија ZFA16900004070308
- број на мотор 188A40006769028
- регистарска ознака SK-3122-AC
- година на производство 2012
- работна зафатнина на моторот 1242см³
- сила на моторот 44 kW/ks
- боја на каросеријата - металик сива /7ф.

3. Патничко моторно возило

- марка FIAT
- тип PANDA
- број на шасија ZFA16900004070618
- број на мотор 188A40006769067
- регистарска ознака SK-3124-AC
- година на производство 2012
- работна зафатнина на моторот 1242см³
- сила на моторот 44 kW/ks
- боја на каросеријата - металик сива /7ф.

4. Патничко моторно возило

- марка FIAT
- тип PANDA
- број на шасија ZFA16900004070230
- број на мотор 188A40006769057
- регистарска ознака SK-3137-AC
- година на производство 2012
- работна зафатнина на моторот 1242см³
- сила на моторот 44 kW/ks
- боја на каросеријата - металик сива /7ф.

5. Патничко моторно возило

- марка FIAT
- тип PANDA

- број на шасија ZFA16900004066410
- број на мотор 188A40006755595
- регистарска ознака SK-3147-AC
- година на производство 2012
- работна зафатнина на моторот 1242см³
- сила на моторот 44 kW/ks
- боја на каросеријата – металик сива /7ф.

6. Патничко моторно возило

- марка FIAT
- тип PANDA
- број на шасија ZFA16900004070031
- број на мотор 188A40006769029
- регистарска ознака SK-3148-AC
- година на производство 2012
- работна зафатнина на моторот 1242см³
- сила на моторот 44 kW/ks
- боја на каросеријата – металик сива /7ф.

7. Патничко моторно возило

- марка FIAT
- тип PANDA
- број на шасија ZFA16900004070235
- број на мотор 188A40006770073
- регистарска ознака SK-3149-AC
- година на производство 2012
- работна зафатнина на моторот 1242см³
- сила на моторот 44 kW/ks
- боја на каросеријата – металик сива /7ф.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење за период од шест месеци без надоместок на Државната изборна комисија.

Член 3

Директорот на Управата за јавни приходи на Република Македонија склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој ќе се регулираат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-869/8
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

410.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ - МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈП Македонски шуми му престанува користењето на движните ствари-моторни возила со следните карактеристики:

- Товарно моторно возило
- марка DACIA
- тип DUSTER
- број на шасија UU1HSD1DG50436273
- број на мотор D017531
- регистарска ознака SK-8327-AF
- година на производство 2014
- работна зафатнина на моторот 1641см³
- сила на моторот 80 kW/ks
- боја на каросеријата – BELA/01.

- Товарно моторно возило
- марка DACIA
- тип DUSTER
- број на шасија UU1HSD1DG50436265
- број на мотор D017520
- регистарска ознака SK-8316-AF
- година на производство 2014
- работна зафатнина на моторот 1461см³
- сила на моторот 80 kW/ks
- боја на каросеријата - BELA/01.

- Товарно моторно возило
- марка DACIA
- тип DUSTER
- број на шасија UU1HSD1DG50436275
- број на мотор D017714
- регистарска ознака SK-8328-AF
- година на производство 2014
- работна зафатнина на моторот 1461см³
- сила на моторот 80 kW/ks
- боја на каросеријата - BELA/01.

- Товарно моторно возило
- марка DACIA
- тип DUSTER
- број на шасија UU1HSD1DG50436260
- број на мотор D012090
- регистарска ознака SK-8306-AF
- година на производство 2014
- работна зафатнина на моторот 1461см³
- сила на моторот 80 kW/ks
- боја на каросеријата - BELA/01.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на времено користење за период од шест месеци без надоместок на Државната изборна комисија.

Член 3

Директорот на ЈП Македонски шуми склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој ќе се регулираат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-869/9
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

411.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за храна и ветеринарство му престанува користењето на движните ствари со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило
Марка JUGO TEMPO
Тип 1.1 I
број на шасија VX1145A0001051473
број на мотор 1541225
регистарска ознака SK- 234-LV
година на производство 1998
работна зафатнина на моторот 1116 см3
сила на моторот 40 kW/ks
боја на каросеријата 98 TEMNO PLAVA.

2. Патничко моторно возило
марка CITROEN SAXO
тип X1.5D
број на шасија VF7S0VJZF56736133
број на мотор 10FY8PO583457
регистарска ознака SK-687-II
година на производство 1998
работна зафатнина на моторот 1527 см3
сила на моторот 43 kW/ks
боја на каросеријата 99 TEMNO SINA.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на времено користење за период од шест месеци без надомест на Државната изборна комисија.

Член 3

Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-869/10 Претседател на Владата
26 јануари 2016 година на Република Македонија,
Скопје **Емил Димитриев, с.р.**

412.

Врз основа на член 44 став (2) од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2015, 106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА ИЗ-
БОРНА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот сопственик Македонски железници Транспорт АД-Скопје му престанува правото на користење на движните ствари со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило
марка Шкода
тип Филицја LX
број на шасија ТМБЕЕА61317331164
број на мотор 3084265
година на производство 2000 година
регистарска ознака СК 398-КЕ

2. Патничко моторно возило
марка Сеат
тип Кордоба
број на шасија VSSZZZ6KZ2R190538
број на мотор 6252826
година на производство 2002 година
регистарска ознака СК 271 LA

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење за период од шест месеци, без надомест, на Државната изборна комисија.

Член 3

Директорот на МЖ Транспорт АД-Скопје склучува договор со Државната изборна комисија со кој се уредуваат правата и обврските на движните ствари наведени во член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-869/11 Претседател на Владата
26 јануари 2016 година на Република Македонија,
Скопје **Емил Димитриев, с.р.**

413.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР-МОТОРНО ВОЗИ-
ЛО НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Централен регистар на Република Македонија - Скопје времено му престанува користењето на движна ствар - моторно возило со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило
- марка - Пежо
- тип - 206
- број на шасија - VF32A8HZF44521265
- број на мотор - 8HZ/10FD621052375
- регистарска ознака - SK-782-OC
- година на производство - 2005
- работна зафатнина на моторот - 1398 см3
- сила на моторот - 50 KW
- боја на каросеријата - црвена.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава, на времено користење за период од шест месеци, без надоместок на Државната изборна комисија.

Член 3

Директорот на Централниот регистар на Република Македонија склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија со кој се регулираат правата и обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-869/12 26 јануари 2016 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Емил Димитриев, с.р.
---	---

414.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР - МОТОРНО ВОЗИЛО НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија и престанува користењето на движна ствар-моторно возило со следните карактеристики:

- патничко моторно возило
- марка: Ford
- тип - JH1 Fiesta
- број на шасија- WF0HXXVVPJH6B34992,
- број на мотор - 6B34992,
- регистарска ознака - SK 248 PG,
- година на производство - 2006
- работна зафатнина на моторот - 1242 см3
- сила на моторот - 55 kW
- боја на каросеријата - металик сива 7F.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на времено користење за период од шест месеци без надоместок на Државната изборна комисија.

Член 3

Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој ќе се регулираат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-869/13 26 јануари 2016 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Емил Димитриев, с.р.
---	---

415.

Врз основа на член 51 од Законот за комплементарна и алтернативна медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА ТРАДИЦИОНАЛНА КИНЕСКА МЕДИЦИНА - ШТИП**

1. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Јавната установа Центар за традиционална кинеска медицина-Штип, се именуваат:

- Јордан Пачков
- Антонета Иванова и
- Бојана Ѓуровска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-599/1 22 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски, с.р.
---	--

416.

Врз основа на член 38 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 144/2014 и 146/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавната установа Центар за образование на возрасните од редот на стручните работници вработени во Центарот, се разрешуваат:

- Маја Корубин
- Константин Христовски
- Маја Крстевска и
- Ирена Милков.

2. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Центар за образование на возрасните од редот на стручните работници вработени во Центарот се именуваат:

- Мевљане Неџипи
- Ирена Милков и
- Маја Крстевска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-621/1 22 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски, с.р.
---	--

417.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

421.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Јовче Стојановски и
- Цемиле Берат.

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. Скопје се именуваат:

- Јовче Стојановски
- Елена Готовска и
- Адријана Костовска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-626/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

422.

Врз основа на член 10 од Законот за основање на јавно претпријатие македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ**

1. Василка Стефановска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје се именува Томе Даневски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-627/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

423.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНАСТВО „ЛИСИЧЕ“-ВЕЛЕС**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Ристо Димитриески
- Бране Паласковски
- Весна Тодорова
- Пепица Амбракова и
- Зоран Илиевски.

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес, се именуваат:

- Ристо Димитриески
- Јулијана Андонова
- Татјана Темелковска
- Пепица Амбаркова и
- Трајче Трајковски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-629/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

424.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје, се разрешуваат:

- Кани Јонузи
- Ислам Целадини
- Фуат Ислаимовски
- Едис Хасан
- Круме Гиговски
- Шинази Реџеми
- Никола Ангеловски
- Игор Трпковски
- Димче Балески и
- Златко Лозановски.

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје, се именуваат:

- Фиданчо Велиновски
- Златко Лозановски и
- Стефан Николиќ.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-630/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

425.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП „СТРЕЖЕВО” –
БИТОЛА

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО” – Битола, се разрешуваат:

- Ѓорѓи Ѓорѓиевски и
- Костадин Маринчески.

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО” – Битола, се именуваат:

- Ѓорѓи Ѓорѓиевски и
- Славко Велевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-631/1 Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

426.

Врз основа на член 9 од Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 187/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА
И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ

1. Огњан Циговски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се именува Огњан Циговски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-634/1 Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

427.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МА-
ТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ЈП
ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНА-
МЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН” - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” – Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Димитар Поповски
- Владимир Јанакиески и
- Никола Габроски.

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - Скопје, се именуваат:

- Александар Костадиноски
- Стефан Димовски и
- Никола Габроски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-635/1 Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

428.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 јануари 2016 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За генерален секретар на Владата на Република Македонија се именува Кирил Божиновски, досегашен генерален секретар на Владата.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-663/1 Претседател на Владата
20 јануари 2016 година на Република Македонија,
Скопје **Емил Димитриев**, с.р.

429.

Врз основа на член 39 став 4 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 јануари 2016 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ
СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија се именува Тахир Хани, досегашен заменик на генералниот секретар на Владата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-664/1
20 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

430.

Врз основа на член 32-в став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), министерот за економија донесе

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕОЛОШКА ДО- КУМЕНТАЦИЈА, ИЗВЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

I

Со оваа програма се пропишува полагањето на стручниот испит кој се однесува на проверката на знаењето од областа на геологијата и ги опфаќа следните прописи и тоа:

1. Основни принципи на уставното уредување на Република Македонија;
2. Закон за работни односи и тоа во однос на:
 - Утврдување на правата и обврските и одговорностите на работниците;
 - Засновање на работен однос;
 - Распоредување на работниците;
 - Работно време;
 - Заштита на работникот на работа;
 - Стручно образование и усовршување на работниците и
 - Одговорност на работникот.
3. Доход и тоа во поглед на:
 - односи во распределба на доходот и чистиот доход и
 - средства за личен доход.
4. SI - систем за мерни единици;
5. Закон за минерални суровини;
6. Закон за техничка инспекција;
7. Закон за заштита при работа;
8. Закон за концесии и јавно приватно партнерство;
9. Закон за стандардизација;
10. Закон за животна средина;
11. Закон за води;
12. Закон за просторно и урбанистичко планирање;
13. Закон за заштита од пожари;
14. Закон за енергетика;
15. Закон за заштита на културното наследство;
16. Закон за заштита на природата;
17. Закон за безбедност и здравје при работа;
18. Закон за управување со отпад;
19. Правилник за содржината на геолошката документација за вршење на детални геолошки истражувања;
20. Правилник за содржината на геолошката документација за вршење на основни геолошки истражувања;
21. Правилник за класификација и категоризација на резервите на цврсти минерални суровини и за водење евиденција за нив и
22. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на книгата за извршените истражни работи за деталните геолошки истражувања.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-615/1
20 јануари 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

431.

Врз основа на член 129 став (5) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15 и 226/15) министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ГРАДЕЖНИОТ ИНСПЕКТОР, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДА- ВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ И ИЗГЛЕДОТ НА ЗНАКОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на градежниот инспектор, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот.

Член 2

(1) Легитимацијата на градежниот инспектор (во натамошниот текст: службена легитимација) е во правоаголна форма, изработена на пластифицирана картичка со димензии 55 x 85 мм на хартија во бела боја.

(2) Службената легитимација на предната страна на левиот горен дел содржи амблем во златна боја во вид на рамностран триаголник со димензии 15 мм обрабен со раб од црна боја од 2 мм, а во десниот горен агол стои текст „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ“, под нив стои текст „ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а на средината е испишан текст „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“ со број на службената легитимација, на левиот дел е текстот „ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР“, долу на левата страна име и презиме на градежниот инспектор, а долу на десната страна е фотографија со димензии 30 x 25 мм.

(3) На задната страна горе во средина е отпечатен грбот на Република Македонија во боја, а под него стои текст „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, потоа се впишува датумот и местото на раѓање на службеното лице, адреса на живеење, крвната група на службеното лице, датум на издавање на службена легитимација, број на службената легитимација, долу на левата страна е место за печат и долу од десната страна е потпис на директорот.

(4) Формата и содржината на образецот на службената легитимација се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Знакот е изработен од метал со форма на елипса со димензии 45 x 55 мм.

(2) Во средината на знакот со златна боја стои грбот на Република Македонија околу кој има текст „ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР“, околу текстот е прстен на кој се наоѓаат седум полукружни апликации, а на крајниот

маргинален дел со црни букви е впишан називот „ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, во долниот дел на знакот се наоѓа лента во форма на памфлет, која делумно го покрива прстенот, а на златната лента со црна боја впишан е бројот на службената легитимација.

(3) Изгледот на знакот е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Службена легитимација од членот 2 на овој правилник е сместена во кожна обвивка, под прозирна пластична фолија.

(2) Во внатрешната долна страна од кожната обвивка се наоѓа знакот од членот 3 на овој правилник.

Член 5

(1) Градежниот инспектор кој ќе ја изгуби или по друг основ ќе остане без службената легитимација должен е веднаш да го извести органот што ја издал истата.

(2) Доколку градежниот инспектор по своја вина ја изгуби или оштети службената легитимација, трошоците за обновување и издавање на нова службена легитимација ги сноси самиот инспектор.

Член 6

На градежниот инспектор на кој му престанал работниот однос треба да ја врати службената легитимација во рок од 24 часа на директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата и амблемот на градежен инспектор и начинот на издавање и одземање на легитимацијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/11).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1062/1
22 јануари 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог 1

<div style="text-align: center;">  <p>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ</p> <p>ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА</p> <p>СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА</p> <p>ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР</p> <p>Име и Презиме</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА</p> <p>Датум и место на издавање на службеното лице</p> <p>Адреса на живеење</p> <p>Крвна група</p> <p>Датум на издавање на службена легитимација</p> <p>Број на службена легитимација</p> <p style="text-align: right;">Директор</p> <p>МП</p> </div>
--	--

Прилог 2

ИЗГЛЕД НА ЗНАКОТ



АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

432.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ ОД ГОВЕДА, ГОВЕДСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА****Член 1**

Во Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо, производи и преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда во Република Македонија од Република Грција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/15), во член 1 ставот 2 се менува и гласи:

“Забраната од став 1 на овој член се однесува на пратки кои потекнуваат од следните региони во Република Грција:

- Еврос,
- Родопи,
- Ксанти,
- Кавала,
- Халкидики,
- Тесалоники,
- Килкис,
- Лимнос,
- Драма, и
- Серес.“

Член 2

По членот 1 се додава нов член 1-а кој гласи:

“Член 1-а

По исклучок на член 1 од ова решение, се дозволува увоз на пратки со млеко и производи од млеко од говеда од регионите наведени во член 1 од ова решение, доколку се пропратени со ветеринарно-здравствен сертификат даден во Прилогот кој е составен дел на ова решение и доколку биле подложени на најмалку еден од следните третмани:

- (а) стерилизација со кој се постигнува вредност на F0 еднаква или поголема од три, или
- (б) третман на ултра висока температура (УНТ) на 132оС во времетраење од најмалку една секунда, или
- (в) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) од 72оС во времетраење од најмалку 15 секунди применет двократно на млеко со рН еднаква или над 7,0 со која се постигнува негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен веднаш после процесот на загревање, или
- (г) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) со рН под 7,0, или
- (д) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) комбиниран со дополнителен физички третман и тоа:
 - намалување на рН под 6 за еден час, или
 - загревање на температура од 72оС или повисока, во комбинација со сушење.“

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-177/4
25 јануари 2016 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

Прилог

НТС-млеко
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate


За производи од млеко за човечка исхрана од трети земји и делови од трети земји наведени во Прилог 6 Колона С од Правилникот*, или еквивалентната колона С од Прилог 1 од Регулацијата (ЕУ) Бр 605/2010 наменети за увоз во Република Македонија
For dairy products for human consumption from third countries or parts thereof listed in Annex 6 Part 7 column C of Book of rules*, or equivalent column C of Annex 1 to Regulation (EU) No 605/2010 intended for importation into the Republic of Macedonia

Земја/Country Здравствен Сертификат за Република Македонија	Ветеринарно /Veterinary Certificate to Republic of Macedonia							
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Тел. /Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a			
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority					
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority					
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.		I.6.					
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination	Код /Code
	I.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number		I.12.			
	I.13. Место на натовар /Place of loading		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure					
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион /Aeroplane <input type="checkbox"/>		Брод /Ship <input type="checkbox"/>	Железнички вагон /Railway wagon <input type="checkbox"/>	I.16. Влезен ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM			
	Средство за патен сообраќај /Road vehicle <input type="checkbox"/>		Other /Друго <input type="checkbox"/>	I.17.				
	Идентификација /Identification Документ на кој се повикува /Documentary references							
I.18. Опис на стоката /Description of commodity				I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)		I.20. Количество /Quantity		
I.21. Температура на производот /Temperature of the product		Собна /Ambient <input type="checkbox"/>	Разладено /Chilled <input type="checkbox"/>	Смрзнато /Frozen <input type="checkbox"/>	I.22. Број на пакувања /Number of packages			
I.23. Идентификација на контејнерот/Број на плomba /Identification of container/Seal number				I.24. Вид на пакување /Type of packaging				
I.25. Пратките се наменети за: /Commodities certified for:		Исхрана на луѓе /Human consumption <input type="checkbox"/>						
I.26.				I.27. За увоз или влез во РМ /For import or admission into RM <input type="checkbox"/>				

I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities Преработувачки објект /Manufacturing plant	Број на пакувања /Number of packages	Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Нето тежина /Net weight	Сериски број /Batch number
--	---	---	----------------------------	-------------------------------

Земја/Country	Модел млеко-HTC/ Model milk – HTC производи од млеко за човечка исхрана од трети земји и наведени во колона C /dairy products from third countries authorized in column C			
Дел II: Сертификација Part II: Certification	II.	Информации за здравствената состојба /Health information	II. a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II. b.
	II.1	Потврда за здравствена состојба на животните /Animal health attestation		
<p>Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознат со релевантните услови пропишани со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните Директива 2002/99/ЕЗ и Регулатива (ЕЗ) Бр 853/2004 и потврдувам дека производот од млеко наведен предходно:</p> <p>I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Directive 2002/99/EC and of Regulation (EC) No 853/2004 and hereby certify that the dairy product described above:</p>				
<p>(a) е добиен од животни: /has been obtained from animals:</p> <p>(i) кои се под контрола на надлежната ветеринарна служба, /under the control of the official veterinary service,</p> <p>(ii) припаѓаат на одгледувалишта кои не се под забрана заради Лигавка и шап или Чума кај говеда, и /belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth disease or rinderpest, and</p> <p>(iii) се субјект на редовна ветеринарна инспекциска контрола со која се утврдува исполнетоста на условите за здравствена заштита на животните наведени во Законот за ветеринарно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 113/2007) односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулативата (ЕЗ) 853/2004 и во Директивата 2002/99/ЕЗ; /subject to regular veterinary inspections to ensure that they satisfy the animal health conditions laid down in Law on veterinary health (Official journal of Republic of Macedonia No. 113/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III of Regulation (EC) 853/2004 and in Directive 2002/99/EC;</p>				
<p>(b) производот од млеко е добиен од сирово млеко од крави, овци, кози, биволи или доколку е одобрено во согласност со националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот Анекс I од Регулативата (ЕЗ) бр. 605/2010, од камили од видот <i>Camelus dromedarius</i> и пред увозот во Република Македонија бил подложен на: /the dairy product was made from raw milk sourced from cows, ewes, goats, buffaloes or, where authorized in accordance with provisions in national veterinary legislation or equivalent of Annex I to Regulation (EC) No 605/2010, from –camels of the species <i>Camelus dromedarius</i>, and has undergone prior to import into the territory of the Republic of Macedonia:</p>				
<p>(i) стерилизација со кој се постигнува вредност на F_0 еднаква или поголема од три; /a sterilization process, to achieve an F_0 value equal to or greater than three;</p>				
<p>(ii) третман на ултра висока температура (UHT) на 132° C во времетраење од најмалку 1 секунда; /an ultra high temperature (UHT) treatment at 132 °C for at least one second.;</p>				
<p>(iii) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) од 72° C во времетраење од најмалку 15 секунди применет двојкратно на млеко со pH еднаква или над 7,0 со која се постигнува негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен веднаш после процесот на загревање; /a high temperature short time pasteurization treatment (HTST) at 72 °C for at least 15 seconds applied twice to milk with a pH equal to or above 7,0 achieving where applicable a negative reaction to a alkaline phosphatase test applied immediately after the heat treatment.;</p>				
<p>(iv) HTST третман со pH под 7,0; /a HTST treatment with a pH below 7,0;</p>				
<p>(v) HTSH третман со дополнителен физички третман /a HTST treatment combined with another physical treatment by</p>				
<p>(v) (1) или намалување на pH под 6 за еден час; /either lowering the pH below 6 for one hour.;</p>				
<p>(v) (2) на загревање на температура од 72° C или повеќе во комбинација со сушење; /additional heating to 72 °C or more, combined with desiccation.;</p>				
<p>"Млеко или производи од млеко кои се во согласност со Одлуката на Комисијата за имплементација (ЕУ) 2015/1500 [C(2015)6221 од 7 Септември 2015 во однос на одредени заштитни мерки во однос на болест на чвореста кожа" "Milk or dairy products complying with Commission Implementing Decision (EU) 2015/1500 [C(2015)6221 of 7 September 2015 concerning certain protective measures against lumpy skin disease in Greece"</p>				
<p>II.2 Здравствена потврда /Public Health attestation</p> <p>Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознат со релевантните услови пропишани во соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи Регулативата (ЕЗ) Бр 178/2002, (ЕЗ) Бр 852/2004, (ЕЗ) Бр 853/2004 и (ЕЗ) Бр 854/2004 и потврдувам дека производот од млеко наведен предходно е добиен согласно овие услови, односно дека: I, the undersigned official inspector, declare that I am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Regulation (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the dairy products made with raw milk described above was produced in accordance with those provisions, in particular that:</p>				

a)	<p>е произведено од сирово млеко: /it was manufactured from raw milk:</p> <p>(i) кое доаѓа од одгледувалишта регистрирани во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр 852/2004 и контролирани во согласност со Закон за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентниот Анекс IV од Регулатива (ЕЗ) Бр 854/2004; /which comes from holdings registered in accordance with the Law on veterinary public health(Official Journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004 and checked in accordance with the Law on veterinary public health and/or equivalent Annex IV to Regulation (EC) No 854/2004;</p> <p>(ii) кое е добиено, собрано, изгладено, складирано и транспортирано согласно хигиенските услови наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулативата (ЕЗ) Бр 853/2004; / which was produced, collected, cooled, stored and transported in accordance with the hygiene conditions laid down in Law on veterinary public health (Official Journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;</p> <p>(iii) ги исполнува критериумите за број на микроорганизми и соматски клетки наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулативата (ЕЗ) Бр 853/2004; /which meets the plate and somatic cell count criteria laid down in Law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III of Regulation(EC) No 853/2004;</p> <p>(iv) исполнети се гаранциите за статусот на резидуи на сировото млеко согласно мониторинг плановите за детекција на резидуи или субстанции во согласност со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентните прописи Директивата 96/23/ЕЗ, и посебно член 29 од истата, /which complies with the guarantees on the residues status of raw milk provided by the monitoring plans for detection of residues or substances submitted in accordance with national veterinary legislation or Council Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof</p> <p>(v) согласно тестирањата за резидуи на антибактериски лекови, спроведени од бизнис операторот со храна, во согласност со условите од Прилог III, Секција IX, Глава I, Дел III, точка 4 од Регулативата (ЕЗ) 853/2004, не ги надминува максималните граници на резидуи од антибактериски ветеринарно медицински производи утврдени во Прилогот на Регулативата (ЕУ) Бр 37/2010, /which pursuant to testing for residues of antibacterial drugs carried out by the food business operator in accordance with the requirements of Annex III, Section IX, Chapter I, Part III, point 4 of Regulation (EC) No 853/2004, it complies with the maximum residue limits for residues of antibacterial veterinary medicinal products laid down in the Annex to Regulation (EU) No 37/2010</p> <p>(vi) произведено е под услови кои гарантираат усогласеност со максималните нивоа на резидуи на пестициди утврдени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007), односно еквивалентните Регулатива (ЕЗ) Бр 396/2005, и максималните нивоа на контаминанти утврдени со Регулативата (ЕЗ) Бр 1881/2006. /which has been produced under conditions guaranteeing compliance with the maximum residue levels for pesticides laid down in Regulation (EC) No 396/2005, and maximum levels for contaminants laid down in Regulation (EC) No 1881/2006.</p> <p>b) доаѓа од објект кој има имплементирано програма базирана на (НАССР) принципите во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр 852/2004; /it comes from establishment implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004;</p> <p>c) добиено е, складирано, завиткано, запакувано и транспортирано во согласност со соодветните хигиенски услови пропишани со Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентните Анекс II од Регулативата (ЕЗ) Бр 852/2004 и Поглавје II од Глава IX од Анекс III на Регулативата (ЕЗ) Бр 853/2004, /it has been processed, stored, wrapped, packaged and transported in accordance with relevant hygienic conditions laid down in the Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 and Chapter II of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004,</p> <p>d) ги исполнува важечките критериуми утврдени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентното Поглавје II од Глава IX од Анекс III од Регулативата (ЕЗ) Бр 853/2004 и соодветните микробиолошки критериуми пропишани во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр 2073/2005 за микробиолошките критериуми за прехранбените производи, и /it meets the relevant criteria laid down in Law on veterinary public health and/or equivalent Chapter II of Section IX of Annex III of Regulation (EC) No 853/2004 and the relevant criteria laid down in Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 2073/2005 or microbiological criteria for foodstuffs, and</p> <p>e) гаранциите за живите животни и нивните производи од плановите за резидуи доставени во согласност со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи од Директивата 96/23/ЕЗ, и посебно член 29 од истата, се исполнети. /the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with the national legislation form the field of veterinary health and/or equivalent Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled.</p>
<p>Notes: /Забелешка:</p> <p>Овој сертификат е наменет за млечни производи за човечка исхрана од трети земји и делови од трети земји, и доколку е соодветно само од млеко од одредени видови животни наведени во Прилог 6 Дел 7 колона С од Правилникот*, или еквивалентната колона С, Прилог 1 од Регулативата (ЕУ) Бр 605/2010 наменети за увоз во Република Македонија This certificate is intended for dairy products for human consumption from third countries or parts thereof authorized, where applicable for milk from certain animal species only, in Annex 6 Part 7 column C of Book of rules*, and/or equivalent column C, Annex I to Regulation(EU) No 605/2010 intended for importation in to the Republic of Macedonia</p> <p>Дел I /Part I:</p> <p>- Поле I.7 : /Box references I.7: Одреди го името и ИСО кодот на земјата или делот од неа наведена во соодветните Прилог 6 Дел 7 од Правилникот*, или еквивалентната Прилог 1 од Регулативата (ЕУ) Бр 605/2010. /Provide name and ISO code of the country or part thereof as appearing in the appropriate authorized in Annex 6 Part 7 of Book of rules*, or equivalent Annex I to Regulation (EU) No 605/2010.</p> <p>- Поле I.11 : /Box references I.11: Име, адреса и одобрен број на објектот на испорака. /Name, address and approval number of the establishment of dispatch.</p> <p>- Поле I.15 : /Box references I.15: Број на регистрација на патничко транспортно средство, контејнер, железнички вагон, бројот на лет на леталото или име на бродот треба да бидат достапни. Во случај на транспорт со контејнери или кутии, вкупниот број, нивната регистрација и сериски број на пломба, доколку ги имаат, треба да бидат наведени во поле I.23. Во случај на истовар или претовар испраќачот мора да го информира влезното гранично инспекциско место во Република Македонија /Registration number (rail-wagon or container and road vehicle), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of transport in containers or boxes, the total number of containers, their registration number and where there is a serial numbers of the seal it must be indicated in box I.23.</p> <p>- Поле I.19 : /Box references I.19: Користи го соодветниот хармонизиран систем (HS) на кодови на Светската Царинска Организација: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 или 35.04. /Use the appropriate Harmonized System (HS) code of the World Customs Organization: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 or 35.04.</p> <p>- Поле I.20 : /Box references I.20: Назначи ја вкупната бруто тежина и вкупната нето тежина. /Indicate total gross weight and total net weight.</p> <p>- Поле I.23 : /Box references I.23: За контејнери или кутии, вкупниот број, нивната регистрација и број на пломба, доколку ги имаат, треба да бидат наведени. For containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, (if applicable), should be included.</p> <p>- Поле I.28 : /Box references I.28: Преработувачки капацитет: Прикажува одобрен број на преработувачкиот објект(тите), собирниот центар или центарот за стандардизација одобрен за извоз во Република Македонија. /Manufacturing plant Introduce the approval number of the production holding(s), collection centre or standardization centre approved for exportation to the Republic of Macedonia.</p>	

Дел II /Part II: () Заокружи доколку е потребно /Keep as appropriate. Бојата на потписот треба да биде различна од бојата во која е испечатен образецот. Истите правила се применуваат и за печат освен за сув и воден печат. <i>The color of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those embossed or watermark.</i>	
Официјален ветеринар /Official veterinarian Име (со големи букви) /Name (in capital letters) Датум /Date	Квалификација и звање /Qualifications and title Потпис /Signature
	

* Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (Службен весник на Република Македонија бр 53/2010 со последна измена) / *Book of rules on the method and the procedure for import and transit, list of third countries from which the import and transit are permitted, the format and the content of the veterinary-health certificate or other documentation accompanying the consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin, as well as the method and the procedure for carrying out controls and checks during import and transit of consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin (Official journal of Republic of Macedonia No 53/2010 as last amended)



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
 бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
 телефон: +389-2-55 12 400
 телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.
 Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016014